

Охридската средба на која министерот за внатрешни работи Љубомир Михајловски-Џанго доби целосна поддршка од претседателот Бранко Црвенковски и од премиерот Владо Бучковски за спроведување на потребните мерки за решавање на случајот "Кондово" е изнуден компромис, кој произлезе како резултат на сложеноста на ситуацијата околу Скопје и сè побројните информации за повторното активирање на дестабилизаторските сили во Гостиварско, Дебарско и Липковско. И додека државниот врв решава за случајот "Кондово", се појави нов случај - напад на полициската станица во селото Вратница.

■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



"ТРОЈЦАТА МУСКЕТ "ЗАКОПААТ"

КОМПРОМИС

Пред состанокот на Советот за национална безбедност, кој го свика претседателот на Република Македонија Бранко Црвенковски, меѓу тројцата највисоки функционери во земјата, шефот на државата, премиерот Владо Бучковски и министерот за внатрешни работи Љубомир Михајловски-Џанго, постои начелна согласност да се реши проблемот со Кондово, кој се развлече до недоглед и безмилосно го поткопува безбедносниот систем.

Ова беше решено на последната средба во Охрид, каде што се разговараше за круцијалното прашање, но откако претходно тројцата си упатија остри критики преку медиумите, без да ја преземат одговорноста врз себе за лошата ситуација во скопското предградие. На тој начин, политичарите уште еднаш покажаа дека најважната алка во синџирот, кохабитацијата не функционира.

Таа се наоѓа во криза, бидејќи покрај правните недоследности околу надлежностите во врска со ангажирањето на полицијата и на војската, пречки претставуваат и личните суети и амбиции, кои заедно со лошата слика од функционирањето на овој сегмент во 2001 година, се главните проблеми за нерешавање на ситуацијата во Кондово и пошироко.

Имено, веста дека на охридската средба им се даде целосна поддршка на МВР и на министерот Михајловски за преземање на потребните активности, бидејќи кога станува збор за спроведување на Уставот и на законите, нема простор за политички калкулации, не претставува изненадување туку изнуден компромис, кој е диктиран од сложеноста на ситуацијата околу Скопје и поради сè побројните информации за повторното активирање на дестабилизаторските сили во Гостиварско, Дебарско и во Липковско. Оттаму крајно мудро и внимателно мора да се пристапи кон решавањето на проблемот, бидејќи рак-раната, групата на Адем Красниќи, не е лесен залак за полицијата. Многу пати таа покажа дека е тврд орев, кој наоѓа политичка поткрепа кај албанскиот фактор во земјата, ДУИ и ДПА. Нивните тесни врски никогаш не престанале со дејствување и со поддршка на групата во ова скопско село. Покажувањето сила за време на активностите, поврзано со новата територијална поделба на РМ, претставува елоквентен пример за немоќта на институциите на државата, кои всушност ни по четири години од воениот конфликт во 2001 година

не успеаја да ги вратат мирот, редот и безбедноста во кризните региони. Во меѓувреме, државниот врв кој не успеа да изнајде соодветни мерки за смирување на дестабилизирачките фактори, се однесуваше како риба на суво. Тие од власта постојано меѓу себе се обвинуваа, бидејќи контролата им бега од рацете. Тоа го потврдија бројните пораки, кои беа испратени преку медиумите. Сепак, отровните стрели не ја погодија целта, па така "силум прилика" "тројцата мускетари" мораа да ја закопаат секирата. Кој друг ќе решава за горчливата чорба, ако не тие?! Тие се наоѓаат во иста ситуација, како што се чувствуваше Георгиевски на почетокот од кризата во Танушевци, само што сега постои огромна разлика во однос на тогашните случувања. Имено, се разликуваат и ролјите и актерите. Оние кои беа во опозиција и во планините околу тетовското Кале, на Скопска Црна Гора, сега си играат власт. Дали власта ќе има смелост, односно доблест да ги уапси остатоците од ОНА?

Во пресрет на седницата на Советот за национална безбедност, која претседателот

Бранко Црвенковски ја најави за 15 јули, на заедничка маса седнаа шефот на државата, премиерот и првиот човек на МВР. Шефот на државата Бранко Црвенковски, премиерот Владо Бучковски и министерот за внатрешни работи Љубомир Михајловски-Џанго, се договорија да ги координираат активностите за разрешување на проблемите со скопското село Кондово.

"На средбата им се даде целосна поддршка на МВР и на министерот Михајловски за преземање на потребните активности, бидејќи кога станува збор за спроведување на Уставот и законите, нема простор за политички калкулации", изјави портпаролот на претседателот на РМ, Валентин Николовски.

Ваквата оценка дојде како резултат на неодамнешната реакција на првиот човек на Бирото за јавна безбедност во МВР, Цане Чапраговски, кој за ултимативната изјава на претседателот на државата кој, меѓу другото, истакна дека полицијата мора во најскоро време да го разреши случајот "Кондово", рече дека ја доживеал како провокација.

Првите луѓе во државата ја

НАПАД ЗА "ПОТСЕТУВАЊЕ"

И додека некој се обидува безбедносната состојба да ни ја прикаже како стабилна, се случи напад на полициската станица во село Вратница. Таа беше нападна на 12 јули, околу 1 часот по полноќ. Според неофицијални информации, врз неа било стрелано од автоматско оружје, но и од потешко вооружување. Во нападот нема повредени, иако во моментот во неа имало шест полицајци, четворица Македонци и двајца Албанци. Причинета е само материјална штета на полициската станица, сместена во две монтажни бараки. Полициската станица во Вратница се наоѓа на околу 50 метри од регионалниот пат Тетово - граничен премин Јажинце. Истрагата е во тек.

"прочешлаа" изјавата на директорот Чапраговски, бидејќи тој му одговори на Црвенковски дека "ситуацијата во ова скопско село е прв проб-

ливо кон македонските национални чувства. Имено, тогаш настана инцидент, по вербалната расправа со министерот за внатрешни работи, Љубо-



тепала 72-годишна старица и 13-годишно дете.

"Собираме информации и го истражуваме овој предмет. Претставката е доставена до нас во име на селаните од

за внатрешни работи тврдат дека акциите во Брест и во Блаце се изведени професионално.

СТРАЖИ

Жителите на Брест, Танушевци и на Малина Маала поставиле стражи да не се обиде полицијата да влезе во селата, тврдат разузнавачки извори.

Според изворите, стражите наводно биле поставени на истурени позиции надвор од селото. Лицата биле вооружени, но без униформи.

Изворите велат дека во Брест биле обновени некои од пунктовите од кризата во 2001 година. Жителите биле вооружени со лесно пешадиско оружје, а според информациите од безбедносните структури, биле координирани од група од 15 Косовци од Дебалде, која пред неколку дена влегла во Брест.

Весникот на албански јазик "Лајм" објави дека почнала голема евакуација на жителите од овие три села и дека во Косово заминале жени, деца и старци од педесетина семејства.

Официјална потврда за овие информации нема ниту од надлежните министерства, ниту од странските мисии во земјата.

Информациите не ги потврдува ниту, пак, ги демантира пратеникот од овој крај Џезаир Шаќири-Хоџа.

"Навистина не сакам да шпекулирам оти работата е сериозна. Немам ниту намера да давам такви информации, оти очигледно дека на власта не ѝ е многу грижа за луѓето и за состојбата во тој крај. Јас сум пратеник од опозицијата. Досега правев сè што е во моја моќ да помогнам во решавањето на состојбите, но бадијала", изјави Шаќири.

АРИ" МОРААТ ДА ЈА ДИСХАРМОНИЈАТА

лем на безбедносните структури, но оти тие самите ќе оценат кога ќе преземат акција". Директорот на Бирото за јавна безбедност оцени дека изјавата на шефот на државата претставува фрлена ракавица за безбедносните сили и таа е голема провокација.

"Ние сакаме да спроведеме акција, но сепак ризикот и последиците да бидат најмалы како по нашите безбедносни сили, така и онаму каде што дејствуваме", потенцира Чапраговски.

Дури по сите настани, на средбата во Охрид произлезе заклучокот дека во однос на ваквите настапи "полициските чиновници треба да си ја вршат својата работа, а не да даваат политички коментари, зашто немале кредибилитет за тоа".

КАВГАЦИЈА

Истовремено, познатиот кавгаџија и поранешен член на ОНА, а сега пратеник, Џезаир Шаќири-Хоџа, се бори за својата вистина, иако претходно на собраниската Комисија за одбрана и безбедност се однесуваше безобразно и навред-

мир Михајловски, Шаќири револтирано ја напушти салата и извика "славномакедонци". За ова Шаќири вели:

"Бев изнервиран затоа што министерот Михајловски ме нарече лажго кога му ги пренесов аргументите дека полицијата во Брест тепала жени и деца и дека ги ограбила селаните. Тоа беше причината за инцидентот. Го поддржувам секое апсење на лица за кои има напишано потерници и кои се сторители на криминални дела, но не можам да дозволам да бидат тепани жени и деца".

Тој ја истерува правдата кај неговиот сонародник, народниот правобранител Иџет Мемети. Според Хоџа, при акцијата во селото Брест полицијата малтретирала жители, а притоа "правејќи се тошо" заборава да потенцира дека во таа акција МВР заплени поголемо количество оружје. Хоџа покрена иницијатива пред народниот правобранител Иџет Мемети за наводното брутално однесување на македонската полиција. Пратеникот од оваа изборна единица тврди дека собрал докази за наводното брутално однесување на полицијата, при што таа

Брест. Како докажен материјал се приложени фотографии. Не можам да кажам што има на тие фотографии додека не заврши истрагата", изјави Уранија Пировска, портпаролка на правобранителот Мемети.

Претставката не е доставена и до Хелсиншкиот комитет за човекови права. Тоа е уште една институција каде што обично граѓаните се жалат кога некоја државна институција им ги повредува правата.

Пратеникот Шаќири, покрај сликите, наводно обезбедил и сведочења од жителите на двете села. Тој обвини и дека при акцијата во Блаце полицајците краделе пари и злато.

"Доставив докази дека е тепано цивилно население, меѓу кое и деца и постари лица. Полицијата ги пречекори овластувањата. Фотографиите и сведочењата се доволни за некој да одговара", истакнува Шаќири.

По претресите на куќата на Хамди Бајрамовски - Брежа во Брест полицијата заплени автоматски пушки, гранати, униформи, минофрлач и 300.000 куршуми. Во Министерството